

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, врз основа на член 27, член 34 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019), согласно член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/2015) и согласно Упатството за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.60/20), постапувајќи по Жалбата изјавена од З. Д. од Кочани, поднесена против Управата за јавни набавки, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, на 15.02.2023 година го донесе следното

### РЕШЕНИЕ

1. Жалбата изјавена од З. Д. од Кочани, поднесена против Управата за јавни набавки, заведена во Агенцијата под бр.08-69 на 03.02.2023 година, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, **СЕ УВАЖУВА.**
2. **СЕ НАЛОЖУВА** на Имателот на информации, да постапи по Барањето на Барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
3. Имателот на информации е должен да го спроведе ова Решение во рок од 15 дена од денот на неговиот прием и за истото да ја извести Агенцијата.

### ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

З. Д. од Кочани, како што е наведено во Жалбата, на 30.01.2023 година поднел Барање за пристап до информации од јавен карактер до Управата за јавни набавки, со кое побарал по е-маил да му се достави следната информација:

„Колку изнесува основната бруто плата на вработените во Управата за јавни приходи при самото вработување односно помлад инспектор со вкупен работен стаж до 5 години.“

Имателот на информации, на Барателот му доставил одговор во кој наведува дека: „Во прилог Ви се проследува законски пропишан образец – Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер, во кој потребно Вашето прашање да го внесете во приложениот образец кој е законски пропишан согласно Правилникот за форма и содржина...од страна на Агенцијата.

Незадоволен од одговорот на Имателот на информации, Барателот на информации во законски предвидениот рок, поднел Жалба заведена во Агенцијата под арх. бр. 08-69 на 03.02.2023 година.

Агенцијата со електронски допис бр.08-69 од 03.02.2023 година, ја препрати Жалбата до Имателот на информации и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Агенцијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

Имателот на информации на 08.02.2023 година до Агенцијата достави Произнесување по жалба бр.02-856/2 од 06.02.2023 година, во кој е наведено дека: „На ден 30.01.2023 година во 14:30 часот од страна на барателот...до инфо центарот на Управата за јавни приходи без уредно пополнет и приложен кон имател, законски пропишан образец Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер а повикувајќи се на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ....од Имателот ја побара следната информација...“

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер по разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот утврди дека Имателот на информации не постапил согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно во законски предвидениот рок не ги доставил бараните

информации до Барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, ниту донел управен акт согласно горенаведениот Закон, поради што се смета дека Барањето е одбиено.

Агенцијата му укажува на Имателот на информации дека, Барателот на информации може да поднесе Барање за пристап до информации од јавен карактер и на лист хартија, со тоа што не е ограничен да поднесе барање на образецот утврден од Агенцијата, важно е Барањето да ги содржи елементите од член 16 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Согласно погоре наведеното, Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**Директор,  
Пламенка Бојчева**